

НАЦРТ ПРИРАЧНИК ЗА

---

# ДОСТАПНОСТ НА МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА КОМПЕТЕНЦИИ И СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИИ

---

Билјана Мојсовска Манојлова

---

НОЕМВРИ, 2020

**НАЦРТ ПРИРАЧНИК  
ЗА**

**ДОСТАПНОСТ НА МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ  
НА КОМПЕТЕНЦИИ И СТЕКНУВАЊЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ**

**Ноември, 2020**



**Издавач:**

**ЗДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР**

Национален ромски центар  
ул. Доне Божинов бр.11/5, 1300 Куманово  
тел/факс: 031/ 427-558

e-mail: [info@nationalromacentrum.org](mailto:info@nationalromacentrum.org)  
web: [www.nationalromacentrum.org](http://www.nationalromacentrum.org)  
[www.ednomagazine.com](http://www.ednomagazine.com)

Авторка:

**Билјана Мојсовска Манојлова**

**Проект „Зајакнување на жената Ромка во Република Северна Македонија“**

Истражување за достапност на мерки за развој на компетенции и стекнување квалификации е изработен во рамките на проектот „Зајакнување на жената Ромка во РСМ“ кој го имплементира Национален ромски центар со поддршка на We Effect. Проектот се имплементира во 6 општини: Куманово, Кочани, Кичево, Штип, Прилеп и Велес во период од 01.05.2019 – 31.12.2020г. Главна цел на проектот е подобрување на социо-економскиот статус и социјална инклузија на жената Ромка и млади во Северна Македонија.



Овој материјал е целосно финансиран од Шведската агенција за меѓу-народна соработка и развој - Sida и Шведската организација за развој We Effect. Sida и We Effect не се одговорни за презентираното мислење во публикацијата. Авторите се одговорни за содржината.

# 1. СОДРЖИНА

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Вовед</b>                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>2. Значење на образованието и обуката</b>                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>3. Можности за образование и обука</b>                                                                               | <b>6</b>  |
| 3.1. (До)оформување на основно образование на возрасни                                                                  | 6         |
| 3.2. Учество во обуки според верификувани програми                                                                      | 6         |
| 3.3. Вклучување во обуки преку Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд | 7         |
| <b>4. Успешни приказни</b>                                                                                              | <b>8</b>  |
| <b>5. Пријавување за работа</b>                                                                                         | <b>10</b> |
| 5.1. Документи за аплицирање                                                                                            | 11        |
| 5.2. Неколку совети за разговор/интервју кај работодавачот                                                              | 15        |
| <b>6. Пребарување обуки за неформално образование</b>                                                                   | <b>16</b> |
| Како да најдам обуки преку интернет?                                                                                    |           |
| Како да најдам кои центри нудат обуки во мојот град?                                                                    | 16        |
| 6.1. Програми за неформално образование                                                                                 | 16        |
| 6.2. Понудувачи на услуги                                                                                               | 18        |
| <b>7. Поимник</b>                                                                                                       | <b>19</b> |
| <b>8. Анекси</b>                                                                                                        | <b>20</b> |
| 1. Листа на верификувани понудувачи и програми за неформално образование на возрасни                                    | 20        |
| 2. Листа на верификувани понудувачи на основно образование на возрасни                                                  | 20        |
| 3. Листа на достапни обуки од Оперативниот план за активни мерки за вработување и услуги на пазарот на труд 2020        | 20        |
| Анекс 1                                                                                                                 |           |
| Листа на понудувачи на верификувани обуки за неформално образование за возрасни                                         | 21        |
| Анекс 2                                                                                                                 |           |
| Листа на понудувачи на основно образование за возрасни                                                                  | 31        |
| Анекс 3                                                                                                                 | 32        |
| Обуки според Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година    | 32        |

# 1. ВОВЕД

Овој Прирачник за достапноста на мерки за развој на компетенции и стекнување квалификации беше изработен во рамките и за потребите на проектот „Зајакнување на жени Ромки во Република Северна Македонија“, чијшто носител е Здружението „Национален ромски центар“ од Куманово, со финансиска поддршка на We Effect.

Предмет на прирачникот е сèопфатен и систематичен преглед на можностите за образование на возрасни поединци со ниско ниво на основни вештини и квалификации, во еден поширок контекст. Целта е на едно место да се сумираат можностите за дооформување формално (основно) образование и за посетување на верификувани програми за неформално образование што водат до стекнување знаења, вештини и компетенции и/или до стекнување стручна квалификација и се достапни во 6-те општини кои се вклучени во проектот: Куманово, Кичево, Кочани, Велес, Прилеп и Штип.

Прирачникот е изготвен на лесен, приемчив и разбирлив јазик. Концепциски и содржински е адаптиран за да биде користен од страна на организациите кои се оперативни во директна комуникација на терен со Ромките и Ромите како целна група на проектот, со цел да ги поддржи во процесот на работа со оваа ранлива категорија.

Имено, со помош на информациите содржани во овој прирачник, оперативците во разговор со Ромките и Ромите ќе можат подетално да им ја подвлечат потребата и корисноста на образованието и обуката и придобивките од истите и да посредуваат во отворањето на пристапот до образование за оваа ранлива категорија граѓани.

Овој прирачник, освен актуелни информации околу достапност на програми и мерки за дооформување на основно образование и учество во верификувани програми за неформално образование, содржи и мотивациски пораки и обработена содржина со практични совети, што ќе го олесни и отвори пристапот до соодветно образование/обука.

Општо земено, користењето на овој прирачник може да послужи како алатка за да се потенцира важноста на обуката и учењето преку конкретни примери со цел проблематиката да стане поблиска до целната група и да се подигне нивото на лична мотивација за вклучување односно враќање во образование и вклучување на пазарот на труд, како и да се делува на подигање на свеста за неопходноста од, и улогата на образованието во подобрувањето на индивидуалната и колективната социо – економска состојба.

## 2. ЗНАЧЕЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУКАТА

### *Образованието е основно човеково право*

Секој има право на образование, па така и ТИ! Секој човек на овој свет има право да учи. И ти, и твоите родители, и твоите деца, соседи и пријатели. Тоа право не може да ти го земе никој! Државата мора да ти обезбеди образование и обука.

### *Основното и средното образование се задолжителни за сите*

Можеби поради некои причини не си можел/а да го завршиш основното образование или пак си сакал/а да се запишеш во средно, но си морал/а да работиш за да го издржуваш семејството.

Биди свесен/на дека во нашата земја мора да се заврши основно и средно образование! Тоа е твоја обврска и одговорност! За сите што не завршиле задолжително образование следи казна по закон.

### *Учењето и образованието не се само за деца*

Иако сега веќе не си дете, сепак можеш да завршиш основно образование, или да се запишеш на обука.

### *Не е срамно да се учи!*

Да се учи не е срамно, иако ти можеби така се чувствуваш. Да се учи и знае е гордост а не срам.

### *Без учење нема напред!*

Секој може и треба да учи, ако сака. Секој човек, мора да учи за да може да работи.

### *Зошто е важно да учиш и да добиеш диплома?*

- Ќе видиш дека и ти можеш да учиш и дека ќе се чувствуваш подобро и ќе бидеш сигурен/на во себе. Ќе се цениш себеси повеќе.
- Ќе научиш да работиш и ќе добиеш документ дека си стручен за нешто
- Со дипломата во рака ќе бидеш похрабар/ра во барањето работа
- Добиеното знаење и дипломата ќе ти помогнат да си најдеш работа
- Колку повисоко образование имаш, ќе имаш подобра работа и повисока плата
- Ќе им бидеш пример на сите! И на твоите деца, и на роднините и на пријателите
- Ќе можеш да ги охрабриш сите околу тебе дека треба да учат.

## 3. МОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

### 3.1. (ДО)ОФОРМУВАЊЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Доколку немаш (до)завршено основно образование кога си бил/а дете, тоа ќе можеш да го направиш и сега, иако си возрасен/на.

За да се запишеш, треба да имаш **18 години**. Доколку сакаш да продолжиш со основното образование, мора да донесеш свидетелство за последното одделение што си го завршил. На пример, ако училиштето си го напуштил/а во 4то одделение, за да продолжиш, обиди се да го најдеш свидетелството за завршено трето одделение. Доколку тоа не е можно, оди во твоето училиште и побарај потврда за завршено трето одделение.

На крајот на овој прирачник има листа со организации каде што може да се запишеш и да го завршиш основното образование.

#### *Зошто е важно да имаш завршено основно образование?*

- Ќе можеш да се запишеш во средно училиште за возрасни.
- Ќе можеш да се запишеш на обука за стручна квалификација или за стекнување вештини.
- Ќе можеш да полагаш за возачки испит.

### 3.2. УЧЕСТВО ВО ОБУКИ СПОРЕД ВЕРИФИКУВАНИ ПРОГРАМИ

Ако имаш завршено основно образование, а не сакаш или немаш време и можност да посетуваш средно образование за возрасни, можеш да добиеш стручна квалификација преку завршување на неколкумесечна обука за **неформално образование**. На крајот ќе добиеш **сертификат**, кој нема да биде истиот како за завршено средно училиште, но ќе ти биде признаен во Агенцијата за вработување и ќе ти го признаваат кога ќе бараш работа.

Исто така, постои можност да завршиш обука за да се стекнеш со некакви **вештини** и да добиеш **сертификат** кој е исто така признаен.

На крајот од овој прирачник има листа со сите организации што нудат обуки во општината и регионот каде што живееш. Можеш да ги разгледаш и да се јавиш телефонски или да отидеш кај тие што те интересираат.

Важно е да знаеш дека тие обуки се плаќаат. Кога ќе се јавиш, задолжително прашај за **цена** бидејќи цените за обуките се различни.

Исто така, можеш и самостојно да побараш обука на Интернет, доколку знаеш да користиш компјутер и Интернет. Во точка број 6 во овој прирачник е објаснето како сам/а на Интернет можеш да пребаруваш обуки во база на податоци. Следи го упатството чекор по чекор и обиди се да ги разгледаш обуките.

#### *Зошто е важно да се запишеш на обука за стручна квалификација или за стекнување вештини?*

- Ќе научиш нешто ново и тоа ќе ти помогне да најдеш работа!
- Ќе запознаеш многу луѓе кои можат да ти помогнат во барањето работа!
- Можеби ќе откриеш некој свој талент кој подоцна може да се исплати. Секогаш го бива за нешто!

### 3.3. ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ОБУКИ ПРЕКУ ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА АКТИВНИ ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И УСЛУГИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Преку Агенцијата за вработување ќе можеш да се вклучиш во различни видови обуки. Тие се бесплатни, а за некои ќе добиваш и месечен надоместок.

Дел од нив се организирани по барање на конкретен работодавач, фирма или организација. Внимавај, оние учесници во обуката кои ќе покажат најдобри резултати за време на обуката, имаат големи шанси да добијат вработување!

На крајот од одвој прирачник има листа на сите видови обуки што се нудат преку Агенцијата за вработување. Внимателно разгледај ги. Многу е важно да прочиташ кои се твоите обврски за време на обуката!



## 4. УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Најдобро ќе ја разбереш важноста на образованието, доколку слушнеш искуство на други луѓе. Кога ќе ја слушнеш приказната на друг човек, ќе се увериш дека има голема вистина во тоа дека образованието и учењето се корисни и дека доколку научиш нешто ново и се здобиеш со диплома или сертификат, ќе можеш полесно да си најдеш работа.

Ти ги претставуваме Енисаи Рамиз, кои ни' раскажаа како завршувањето на основно образование и посетувањето обука им помогнаа за да им се подобри животот.

*Како дете, одев во основно училиште. Кога бев шесто оддеелние, татко ми доживеа трет инфаркт и тогаш морав да го прекинам школувањето за да помагам дома. Неколку години подоцна, се омажив, родив деца. Низ годините се обидував да најдам работа, но не можев бидејќи го немав завршено основното образование. На 29 години му се вратив на школувањето за да го довршам основното.*

*Кога го завршив, си направив лична биографија – С/V и почнав да го поднесувам во барањето работа.*

*Во меѓувреме, се запишав на обука за шиене. Кога тргнав на обуката имав предзнаења бидејќи многу сакав да шијам и бев самоука. Обуката се одржуваше во Тетово и затоа двапати неделно патував.*

*Откако ја завршив обуката, успеав да се вработам во фабрика за шиене.*

*Завршувањето на основното образование и на обуката, направи да бидам позадоволна и да се чувствувам посигурна во себеси.*

*Благодарение на образованието, денес моите деца ги воспитувам дека е многу важно да се учи. На секаков начин се трудам да им помогнам во учењето. Се снаоѓам и пребарувам на Интернет информации што им се потребни.*

*На сите што го прекинале образованието а се плашат да продолжат, им порачувам дека е многу важно да вложуваш во своето образование.*

**Ениса Хусоска, Кичево**

*Основно образование завршив во редовен рок и се запишав во средно електротехничко училиште. После прва година го прекинав учењето и не го завршив средното бидејќи сакав да учам за фризер. Мојот брат близнак, заврши средно образование, се запиша на факултет, го заврши а потоа и магистрираше и беше првиот магистер во Куманово. Мојот животен пат беше поинаков – јас сакав да го изучам занаетот за да станам фризер.*

*Кога првпат тргнав на обука, брзо учев и мајсторицата по 6 месеци ми дозволи да почнам да работам со муштерии. Одев на различни обуки и работев како фризер во салон а по последната обука што ја завршив во Штип почнав да работам самостојно. Работам, имам свои постојани муштерии. Платата не е којзнае колку голема, но е доволна за моите потреби и јас сум задоволен. Го сакам фризерскиот занает и за мене тој е уметност. Пправењето фризура бара креативност и фантазија. Во фризерството секој месец има нови информации и техники на работа. Секој фризер, ако сака добро да работи, треба постојано да учи за да биде во тек со сите новини.*

*На сите што се плашат да учат, им порачувам дека не треба да имаат страв. Не треба да учат само колку да се рече дека се образувале, туку тоа да биде нешто што го сакаат.*

**Рамиз Бајрами, Куманово**

Кога како дете требаше да се запишам во прво одделение, татко ми не ми дозволи да одам во училиште. Основното образование го завршив подоцна, на 26 години. Сите години наназад, никако не можев да си најдам работа поради немањето образование. Се чувствував засрамена што не сум се школувала. Но, откако завршив основно образование за возрасни, животот ми се промени на подобро. Успеав да си најдам работа како шивачка. Вработена сум и задоволна. Имам едно дете и го запишав во училиште. Го воспитувам дека образованието му е многу важно.

На луѓето што како деца не завршиле основно образование и сега како возрасни не одат да се запишат од срам и страв, им порачувам: и јас сум се срамела, но видов дека нема ништо срамно, мора да се учи за да се најде работа.

Небије Јашари, Кочани

## 5. ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА РАБОТА

Ако сакаш да се пријавиш работа, обука, пракса или за прием во училиште, вообичаено треба да поднесеш:

- а. Твоја биографија – С/В
- б. Придружно писмо
- в. Доказ за твоите квалификации (ако имаш).

Можеби ќе треба да употребиш е-маил за комуникација со некој од работодавачите. Да се има професионална е-маил адреса е многу важно! Задолжително треба да го вклучува твоето име и презиме. Во секое време можеш бесплатно да креираш нова е-маил адреса.

Доколку имаш потреба од помош во подготовката на твоето С/В, пропратно писмо или воопшто во процесот на барање работа, а си регистриран/а како невработено лице, можеш да се обратиш во најблиската канцеларија на Агенцијата за вработување. Таму постојат работни клубови кои имаат за цел да им помогнат на лицата подобро да се претстават на пазарот на трудот и полесно да најдат работа.

Во табелата подолу, можеш да ги најдеш адресата и телефонскиот број од работниот клуб од твојот град/општина.

**Табела 1: Центри за вработување по градови, адреса и телефон**

| Центар за вработување | Адреса                 | Телефон      |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| Кичево                | Бул. Ослободување б.б. | 045/ 225-232 |
| Кочани                | Вељко Влаховиќ         | 033/ 272-205 |
| Куманово              | Тодор Велков б.б.      | 031/ 422-077 |
| Прилеп                | Ладо Лопецо б.б.       | 048/ 418-361 |
| Велес                 | Петре Прличко бр.34    | 043/ 231-590 |
| Штип                  | Гоце Делчев бр. 91     | 032/ 385-339 |

**Извор:** <http://av.gov.mk/centri-za-vrabotuvanje.nspk>

Ова поглавје исто така укажува на тоа како да се однесуваш на интервју и да останеш професионален/а.

## 5.1. ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

### а) Кратка биографија (C/V)

Кратка работна биографија - C/V (*Curriculum Vitae*) е документ кој ги наведува сите твои важни **вештини, знаења, квалитети и квалификации**. Содржи преглед на сите важни настани во твојот живот, како училиште, стручна обука, различно работно искуство и понатамошно образование.

Овој документ е твој прв контакт со потенцијалните работодавачи, и има за цел да го заинтересира работодавачот да те повика на разговор/интервју. Откако ќе го прочита твоето C/V, на потенцијалниот работодавач треба да му биде јасно за кого се работи, кои се твоите интереси, компетенции и квалификации и што можеш да направиш за работата за која се пријавуваш.

C/V-јата постојат во различни форми со различна структура. Повеќето апликанти на почетокот го пишуваат нивното име, адреса и информации за контакт. Потоа ги наведуваат настани-те по редослед како што се случиле, започнувајќи со најнеодамнешното. Некои луѓе прво го наведуваат нивното образование, некои го истакнуваат работното искуство.

Во Европа, најмногу се користи Европасс како формат за C/V кој е прифатен и е во широка употреба. Можеш да го најдеш на овој линк и да го изработиш твоето C/V: <https://europass.cedefop.europa.eu/>.

Секое C/V е различно затоа што секој човек е уникатен во неговото животно искуство. Во наредните страници погледни примери на C/V -а.

#### Пример 1:

#### Назми Ибраимов

Јужен пат 14, Кочани

Телефон.: 096/5678-921

Е-маил: [ibraimovnazmi@email.com](mailto:ibraimovnazmi@email.com)

Јас сум работлив, доверлив човек, барам работа во која ќе можам да продолжам да им помагам на другите.

### РАБОТНО ИСКУСТВО

2016 – 2020

#### Берач и пакувач на ориз

Полиња со ориз, Кочани

- Надминување на дневните норми
- Одржување на потребниот алат
- Планирање и поставување приоритети за да бидам што е можно поефикасен
- Складирање на ориз по сите безбедносни стандарди
- Отвореност во комуникацијата и заедничката работа

### ОБРАЗОВАНИЕ

2007 – 2016

#### Диплома

Основно училиште, Кочани

### ЈАЗИЦИ

Ромски (мајчин)

Македонски(Ц1)

Бугарски (Б2)

## РЕЛЕВАНТНИ КОМПЕТЕНЦИИ

**Комуникација** (лесно комуницирам со различни луѓе, разбираам колку е вашна професионалната комуникација)


**Дигитални компетенции** (основни познавања во работа со компјутер, користам социјални мрежи)

**Математички компетенции** (способност за спроведување пресметки)

**Социјални компетенции** (грижа за другите, позитивен однос кон добробит и учење).

### Пример 2:

#### ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ



#### Танита Абдулова

📍 Востаничка улица 24, Штип

☎ 096/5678-921

✉ tanitaabdulova@email.com

💬 Skype taci.stip95

Пол Ж | дата на раѓање 08/06/1995

Посакувана работа

Пракса во шивачки салон

#### РЕЛЕВАНТНО ИСКУСТВО

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 - денес | <p>Дизајн и креација на облека<br/>Волонтерски</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дизајн и цртање на различни парчиња облека</li> <li>Обезбедување потребни материјали за нивна креација</li> <li>Прилагодување и преправки на облека според потребите</li> </ul> <p>Мода, дизајн</p> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 - 2013 | <p>Техничар за текстил и дизајн<br/>Текстилно и дизајнерско средно училиште, Скопје</p> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### ЛИЧНИ ВЕШТИНИ

|                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |                 |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|----------|
| Мајчин јазик                      | Македонски                                                                                                                                                                                                              |        |                  |                 |          |
| Други јазици                      | РАЗБИРАЊЕ                                                                                                                                                                                                               |        | ЗБОРУВАЊЕ        |                 | ПИШУВАЊЕ |
|                                   | Слушање                                                                                                                                                                                                                 | Читање | Усна интеракција | Усна продукција |          |
| English                           | B2                                                                                                                                                                                                                      | A2     | B1               | A2              | A2       |
|                                   | Почетно - средно ниво                                                                                                                                                                                                   |        |                  |                 |          |
| Комуникациски и дигитални вештини | <p>Силни комуникациски вештини стекнати преку учество во различни активности во средно училиште</p> <p>Основни познавања на работа со компјутер, способност за пронаоѓање на потребните информации, социјални мрежи</p> |        |                  |                 |          |
| Организациски/ менаџерски вештини | <p>Вештини за управување со време, планирање и организирање, стекнато преку управување во мојот дом и семејство</p> <p>Доверлива, упорна, трпелива</p>                                                                  |        |                  |                 |          |
| Вештини поврзани со работата      | <p>Способност за користење различни техники за цртање и скицирање стекнати преку пракса и дизајн</p>                                                                                                                    |        |                  |                 |          |
| АНЕКСИ                            | <p>Сертификат за завршен курс за кроење</p> <p>Диплома за завршено средно текстилно училиште</p> <p>Портфолио со неодамнешни цртежи и дизајни</p>                                                                       |        |                  |                 |          |

### **б) Пропратно писмо**

Пропратното писмо ја следи твојата работна биографија и има улога да те претстави на потенцијалниот работодавач и да го заинтересира да те повика на разговор.

Твоето Пропратно писмо е твоја можност да покажеш во што си добар/ра, кои се твоите компетенции и интереси и да опишеш зошто веруваш дека твојата апликација треба да биде прифатена. Треба да ги вклучува следните информации:

- Кој/а си ти и за што аплицираш?
- Зошто сакаш да работиш во тоа претпријатие?
- Кои компетенции и квалификации ги поседуваш за да можеш да работиш таму?

Еве неколку прашања кои ќе ти помогнат да го напишеш твоето пропратно писмо:

- Зошто сакам да го правам ова, за што аплицирам?
- Што ме инспирираше да го направам тоа?
- Што значи оваа можност за мене?
- Како сакам да придонесам со правењето на ова?

Пред да започнеш со подготовката, истражи кој е работодавачот каде што сакаш да се пријавиш, со што се занимава и кои се барањата на работното место кое е отворено. Доколку се пријавуваш на оглас, детално разгледај ги и анализирај ги наведените барања.

Подолу има два примери на пропратни писма, што одговараат на работните биографии од претходната страна.

### **Запомни!**

***С/В -јата секогаш се уникатни, па такви ќе бидат и придружните писма!***

***Пропратното писмо СЕКОГАШ треба да биде прилагодено на работното место за кое сакаш да аплицираш. Тоа на работодавачот му кажува дека си се потрудил/а околу оваа задача и дека си посветена и педантна личност.***

**Пример 1:**

Оризопроизводство Кочани  
Штипски пат 83, Кочани

**Назми Ибраимов**  
**Јужен пат 14, Кочани**  
**Телефон.: 096/5678-921**  
**Е-маил: [ibraimovnazmi@email.com](mailto:ibraimovnazmi@email.com)**

Почитувани,

Моето име е Назми Ибраимов и сакам да аплицирам за работното место: магацински работник во вашето претпријатие. Ја покажав мојата доверливост и позитивен пристап кон работата на неколку сезонски работи кои ги работам секоја година, и сметам дека моите вештини ќе бидат корисни во вашето претпријатие.

Претходно работев во неколку претпријатија кои се занимаваат со производство на ориз и собирање и складирање овошје, со различни луѓе, самостојно и во групи. Секогаш е големо задоволство да се постигнат дневните и неделните норми и стоката да се складира и распореди според сите стандарди и да биде спремна за понатамошна дистрибуција.

Прецизноста е моја силна страна, добар сум со бројки и пресметки. Гарантирам дека магацинските листови ќе бидат одржувани професионално, ако ми бидат назначени мене.

Се надевам ќе ја земете во предвид мојата апликација. Во прилог на ова писмо ќе го најдете мојата кратка работна биографија. Ви благодарам однапред на времето.

Со почит,  
Назми Ибраимов  
Кочани, 10.10.2020

**Пример 2:**

Г-ѓа Маријана Пандова  
Прва конфекција Ул. Козара 20 Штип

**Танита Абдулова**  
**Востаничка улица 24, Штип**  
**096/5678-921**  
**[tanitaabdulova@email.com](mailto:tanitaabdulova@email.com)**

Почитувана Г-ѓа Пандова,

Уште од дете изработувам облека за моите кукли, и тоа подоцна премина во моја професија. Завршив Средно училиште за дизајн и текстил, потоа и специјализиран курс за кроење. Потоа продолжив да изработувам облека дома. Моето име е Трајанка Манева и аплицирам за работа во вашата конфекција.

Активно дизајнирам и изработувам облека дома изминативе 6 години. Во иднина исто така, имам намера да го продолжам моето високо образование во оваа област.

Во текот на средното училиште, учествував во неколку училишни модни реви. Позната сум како пријателска, љубезна личност помеѓу моите пријатели.

Во прилог на ова писмо испраќам мое С/В, Сертификат за завршен курс за кроење, диплома за завршено средно текстилно училиште и неколку скици од моето портфолио. Се надевам дека ќе ја земете во предвид мојата апликација и Ви благодарам однапред.

Со почит,  
Танита Абдулова  
Штип, 10.10.2020г.

### **с)Доказ за твоите квалификации**

Доказ за твоите квалификации можат да бидат: потврди за посетени курсеви, диплома за завршено образование, сертификати за завршена обука итн. Исто така, добро е да се обратиш до некој твој поранешен наставник, соработник или менаџер за да ти напише писмо за препорака, ако за тоа имаш можност.

## **5.2. НЕКОЛКУ СОВЕТИ ЗА РАЗГОВОР/ИНТЕРВЈУ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ**

Веќе имаш поднесено документи за отворено работно место, и сега работодавачот те повикува на разговор/интервју. Целта на разговорот е да оставиш позитивен впечаток кај работодавачот и да ја добиеш работата. Ова е одлична можност за меѓусебно подобро да се запознаете, да видиш каде е лоцирано работното место и какви се условите за работа.

Интервјуто се однесува на твоите компетенции. Тоа ти дава време да ги презентираш твоите силни страни во повеќе детали. Дефинитивно треба да направиш колку што можеш повеќе со тоа! Со себе понеси копии на твоето С/В и пропратно писмо, заедно со докази за компетенциите кои ги поседувааш.

Еве неколку примери за прашања кои често се поставуваат во интервјуата:

- Кажи ми нешто за тебе.
- Зошто сакаш да работиш/учиш овде?
- Како дозна за нашиот оглас?
- Кои се твои силни страни, а кои се твоите слаби страни?
- Каде се гледаш себе за пет години?
- Дали имаш некои прашања?
- Кое е твоето најголемо достигнување?

На местото треба да пристигнеш неколку минути пред закажаниот термин. Тоа кажува за тебе дека си точна и прецизна личност, и колкава важност му даваш на барањето работа. Не заборавај, облеката која ќе ја носиш за време на интервјуто треба да биде уредна и чиста. За време на интервјуто, однесувај се природно, одговарај на поставените прашања кратко и јасно со позитивен став. На заминување, заблагодари се за времето и изрази надеж за идна соработка.

### **Мотивациски пораки**

**Не се откажувај од работите што сакаш да ги постигнеш!**

**Секој човек има одреден талент. Откриј кој е твојот!**

**Самовербата е клучот на секоја криза.**

**Првиот впечаток кај работодавачот е секогаш најважен.**

**Потруди се тој да биде добар!**



## 6. ПРЕБАРУВАЊЕ ОБУКИ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Како да најдам обуки преку интернет?  
Како да најдам кои центри нудат обуки во мојот град?

Ова поглавје содржи кратко упатство за користење на базата на понудувачи и програми за неформално образование.

Во неформалното образование, возрасните лица може да се усовршуваат и да се образуваат преку следење посебни програми за добивање знаења и вештини. Информации за тоа кои програми се достапни во твојот град/регион се содржани погоре во рамките на овој Прирачник, но истите можат да се најдат и дополнително истражуваат на интернет. За тоа е потребно компјутер, интернет врска и мали познавања во работа со компјутери и пребарување информации на интернет.

**Јавната Установа Центар за образование на возрасните – Скопје**, на својата веб страна објавува информации за тоа кои програми за обука се достапни и кои институции ги спроведуваат. Можеш да пребаруваш на македонски или албански јазик.

### 6.1. ПРОГРАМИ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ



Слика 1 Веб страница на Центарот за образование на возрасни


За да започнеш со пребарувањето, приклучи го твојот компјутер на интернет и во алатката за пребарување запиши ја веб страната на Центарот за образование на возрасните:

**www.cov.gov.mk.**

На самата почетна страна ќе се појави портокалова лента со наслов:

**Прегледај ги сите програми:**

Со кликување на оваа лента, се добива пристап до широка база на понудувачи на обуки кои се спроведуваат низ целата држава.



**Слика 2 Филтри за пребарување програми за обука**

За тебе сега важна е лентата со филтри од левата страна. Тука избери филтри според твоите очекувања:


- **Локација:** избери го регионот во кој живееш или во кој сакаш да ја посетуваш обуката. Во кој регион припаѓа твоето место на живеење провери во Статистички NUTS региони.
- **Класификација на програма,** т.е. дали истата води кон стекнување квалификации, вештини, дали е спортска или влегува во групата на останати.
- **Статус на програма,** т.е. дали истата е верификувана или не. Со успешно завршување на верификуваните програми можеш да се стекнеш со национално признаен сертификат. Со посета на неверификуваните програми се стекнуваш со потврда за присуство.
- **Понудувачи на услуги:** доколку точно знаеш во која институција/организација сакаш да посетуваш обука, избери според името. Доколку не, тогаш ова поле подобро да остане празно.

Дополнително, доколку точно знаеш каква обука ти треба (на пример, заварувач, фризерка, сметководител итн), можеш истото да го внесеш во лентата за пребарување, сместена во горниот десен агол на страницата.

**Внимавај! Колку повеќе филтри избереш, толку помали се шансите да најдеш соодветна обука според твоите потреби.**

По прелистувањето, страницата ќе даде листа на достапни обуки. Со кликување на избраната обука, можеш да добиеш информации за тоа кој ја спроведува, каде и кога се одржува наставата, колку време трае, и што треба претходно да знаеш или да имаш завршено.

## Пример 1:



Слика 3 Пребарување за програма

Весна е од Куманово и сака да посетува обука за Негувател/ка за деца со пречки во развојот, и да добие официјален сертификат. Бараната програма е достапна во Куманово. Со кликување врз насловот на програмата, Весна дозна дека пред да може да ја посетува истата, ќе треба да обезбеди доказ за завршено


средно образование, лекарско уверение за докажување на психофизичка способност за да може да работи со деца и да нема забрана за вршење должност во дејноста, и да биде неосудувана. На истата страница, наведени се и сите контакти, локација на училиштето и телефон, за да може Весна полесно да стапи во контакт со провајдерот на обуката.

## 6.2. ПОНУДУВАЧИ НА УСЛУГИ

За да можеме да видиме кои се понудувачите на обуки во нашиот регион или град, повторно треба да се вратиме на почетната страница на Центарот за образование за возрасни. Сега, кликуваме врз лентата:

**Прегледај ги понудувачите на услуги:**

Повторно, во рамките на левата лента со филтри избираме од кој регион сакаме да биде понудувачот и дали истиот е верификуван или не. Откако ќе добиеме листа на понудувачи според нашите филтри, со кликување врз името на понудувачот, добиваме опис за тоа кои обуки ги спроведува селектираната институција, како и други корисни информации.



Слика 4 Листање понудувачи на обуки

## 7. ПОИМНИК

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Компетенција</b>                             | Збир на стекнатите знаења и вештини, докажана способност за користење на знаењето и вештините во ситуации на учење или на работа.                                                                                                                                     |
| <b>Квалификација</b>                            | Резултат од процесот на оценување на компетенциите. Одговорна институција потврдува дека поединецот ги има постигнато резултатите од учењето согласно утврдени стандарди.                                                                                             |
| <b>Вештина</b>                                  | Способност за примена на знаењето, извршување на задачите и решавање на проблеми.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Знаење</b>                                   | Збир на стекнати и систематизирани, теоретски и фактички информации.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Занимање</b>                                 | Збир на работи и задачи кои по својата содржина и вид се толку организациски и технолошки сродни и меѓусебно поврзани што може да ги извршува едно лице кое поседува соодветни знаења, вештини и компетенции.                                                         |
| <b>Институција за образование на возрасни</b>   | Институција/организација која е верифицирана/акредитирана да образува, обучува и оценува возрасни ученици кои се стекнуваат со квалификации. Институциите нудат формални и неформални програми кои водат до квалификации и издаваат национално признаени сертификати. |
| <b>Формално образование за возрасни</b>         | Дејност обезбедена од страна на образовна установа или установа за обука која се спроведува според одредени одобрени програми, со цел да се унапредат знаењето, вештините и компететциите за што се издава свидетелство/диплома.                                      |
| <b>Неформално образование за возрасни</b>       | Организиран активности на учење со цел за унапредување на знаењето, вештините и компетенциите за лични, општествени и професионални потреби и може, но не мора да води кон стекнување со национално признаен сертификат.                                              |
| <b>Диплома</b>                                  | Доказ за завршен степен во формално образование.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Сертификат</b>                               | Потврда за учество, или потврда за завршен модул/циклус во неформално образование.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Свидетелство</b>                             | Доказ за завршено одделение во формално основно или средно образование.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Пазар на труд</b>                            | Место каде што се сретнуваат оние кои бараат работа и оние кои имаат потреба од вработени.                                                                                                                                                                            |
| <b>Верификувана програма</b>                    | Програма која е креирана според стандарди предвидени во законските регулативи, со што се осигурува квалитетот на учењето. По успешното завршување, се добива државно признаен сертификат, што важи во Агенцијата за вработување и при барање работа.                  |
| <b>Обука за стекнување вештини</b>              | Обука за нови или унапредување на старите знаења на поединецот, најчесто по неформален пат.                                                                                                                                                                           |
| <b>Обука за стекнување стручни квалификации</b> | Обука која се спроведува според концептот на средно стручно образование за дадено занимање, трае неколку месеци и води кон сертификат, кој нема иста тежина како диплома за завршено средно стручно училиште, но истиот е валиден и препознаен на пазарот на трудот.  |
| <b>Биографија/Работна биографија</b>            | Документ кој ги наведува сите важни вештини, знаења, квалитети и квалификации на едно лице. Содржи преглед на сите важни настани, како училиште, стручна обука, различно работно искуство и понатамошно образование.                                                  |
| <b>Електронска адреса</b>                       | Поштенско сандаче на Интернет. Се отвора бесплатно.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Апликација за работа</b>                     | Збир на документи кои треба да се поднесат за пријавување за отворено работно место во одреден рок, вообичаено по електронски пат.                                                                                                                                    |

---

## 8. АНЕКСИ

---

1. Листа на верификувани понудувачи и програми за неформално образование на возрасни
2. Листа на верификувани понудувачи на основно образование на возрасни
3. Листа на достапни обуки од Оперативниот план за активни мерки за вработување и услуги на пазарот на труд 2020

# Анекс 1

## Листа на понудувачи на верификувани обуки за неформално образование за возрасни

|   | Провајдер                                                                                    | Профил занимање                                              | Град     | Регион    | Контакти                                                                                                                                                                         | Активна од |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес                        | Бравар                                                       | Велес    | Вардарски | Благој Шалев<br>Раштански пат бр.2<br>1400 Велес<br>043/212-560<br>hr@brako.com.mk<br>Владимир Анчев<br>070/260-001                                                              | 2018.10.24 |
| 2 | Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес                        | ТИГ Заварувач                                                | Велес    | Вардарски | Благој Шалев<br>Раштански пат бр.2<br>1400 Велес<br>043/212-560<br>hr@brako.com.mk<br>Владимир Анчев<br>070/260-001                                                              | 2018.11.05 |
| 3 | ДТИКА Технички институт Македонија ДОО Неготино                                              | Ракувач на автодигалка                                       | Неготино | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.01.31 |
| 4 | ДТИКА Технички институт Македонија ДОО Неготино                                              | Ракувач со градежна механизација за површинска експлоатација | Неготино | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.01.31 |
| 5 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Ракувач на виљушкар                                          | Неготино | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.02.13 |
| 6 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка               | Неготино | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.02.13 |
| 7 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | ТИГ Заварувач                                                | Неготино | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.02.20 |

|    | Провајдер                                                                                    | Профил<br>занимање                                          | Град         | Регион    | Контакти                                                                                                                                                                         | Активна<br>од |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | МИГ (метал инертен гас) - МАГ (метал активен гас) Заварувач | Неготино     | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.03.02    |
| 9  | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Заварувач (ручно електролачно и пламенско заварување)       | Неготино     | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.03.07    |
| 10 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Бравар                                                      | Неготино     | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.03.23    |
| 11 | Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Неготино“ од Неготино                      | Козметичар за нега на лице и тело                           | Неготино     | Вардарски | Костадин Солаков<br>ул.Даме Груев 66 Неготино<br>043/361-632, 043/365-344<br>ru_negotino@yahoo.com<br>Јулијана Јуришиќ 071/311-797                                               | 2018.08.10    |
| 12 | Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Неготино“ од Неготино                      | Неговател/ка на стари и немоќни лица                        | Неготино     | Вардарски | Костадин Солаков<br>ул.Даме Груев 66 Неготино<br>043/361-632, 043/365-344<br>ru_negotino@yahoo.com<br>Јулијана Јуришиќ 071/311-797                                               | 2018.08.29    |
| 13 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Козметичар за нега на лице и тело                           | Неготино     | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.11.29    |
| 14 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Фризер за мажи и жени                                       | Неготино     | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8<br>1440 Неготино 043/370-040<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Павле Миланов 072/226-777 pavle@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk | 2018.12.28    |
| 15 | Друштво за техничко испитување, контрола и анализа Технички институт Македонија ДОО Неготино | Оператор со гориво                                          | Неготино     | Вардарски | Цане Коцевски<br>ул. Железничка бр.8 1440 Неготино<br>info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk<br>Митко Костовски 043/370-040<br>mitko.kostov@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk    | 2020.07.01    |
| 16 | Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Неготино“ од Неготино                      | Ракувач на виљушкар                                         | Неготино     | Вардарски | Костадин Солаков<br>Стефанов Тони<br>ул.Даме Груев 66<br>043/361-632, 043/365-344<br>ru_negotino@yahoo.com                                                                       | 2018.07.11    |
| 17 | Центар за обука при АД МОДА Свети Николе                                                     | Шивач на лесна конфекција                                   | Свети Николе | Вардарски | Ангел Димитров<br>ул. Маршал Тито бр. 79<br>2220 Свети Николе 032/443-159<br>angel@ad-moda.com<br>Мара Саздовска 032/443-159                                                     | 2018.09.13    |



|    | Провајдер                                                                                | Профил<br>занимање                                                       | Град                          | Регион  | Контакти                                                                                                                                                                                    | Активна<br>од |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18 | Здружение Јадрена<br>група на пчелари од<br>Брегалничкиот регион<br>МЕДЕН ИСТОК - Кочани | Пчелар за<br>основно<br>пчеларство<br>на одржлив<br>начин                | Кочани                        | Источен | Ванчо Кировски<br>ул. Роза Петрова бр.29<br>2300 Кочани 078/364-375<br>medenistok@yahoo.com<br>Марија Гошева<br>marija@bregalnica-ncp.mk<br>078/421-533                                     | 2019.03.28    |
| 19 | Рудник САСА ДООЕЛ Ма-<br>кедонска Каменица                                               | Механичар<br>за рударска<br>механиза-<br>ција и оп-<br>рема              | Македон-<br>ска Каме-<br>ница | Источен | Олег Телној<br>ул. Рударска бр.28<br>Македонска Каменица<br>Венета Ристовска<br>Рудник САСА ДООЕЛ<br>Македонска Каменица<br>070/373-087<br>v.ristovska@sasa.com.mk                          | 2019.02.11    |
| 20 | Рудник САСА ДООЕЛ Ма-<br>кедонска Каменица                                               | Одржувач на<br>електрична<br>опрема за<br>погон на<br>рударска<br>опрема | Македон-<br>ска Каме-<br>ница | Источен | Олег Телној<br>ул. Рударска бр.28<br>Македонска Каменица<br>Венета Ристовска<br>Рудник САСА ДООЕЛ<br>Македонска Каменица<br>070/373-087<br>v.ristovska@sasa.com.mk                          | 2019.02.28    |
| 21 | Дрвно индустриски<br>комбинат ФАГУС ДООЕЛ<br>Пехчево                                     | Тапетар на<br>мебел                                                      | Пехчево                       | Источен | Петре Јордев<br>ул. Индустриска бб. Пехчево<br>ул. Христијан Т. Карпош<br>120 Штип 033/442-070<br>Fagus@mebel.com.mk<br>Зорица Таковска 072/264-332<br>marija@mebel.com.mk                  | 2018.02.20    |
| 22 | Дрвно индустриски<br>комбинат ФАГУС ДООЕЛ<br>Пехчево                                     | Изработувач<br>на мебел од<br>дрво                                       | Пехчево                       | Источен | Петре Јордев<br>ул. Индустриска бб. Пехчево<br>ул. Христијан Т. Карпош<br>120 Штип 033/442-070<br>Fagus@mebel.com.mk<br>Зорица Таковска 072/264-332<br>marija@mebel.com.mk                  | 2018.02.27    |
| 23 | Друштво за производ-<br>ство, проектирање и<br>услуги ПОЛИ ПРОЕКТ<br>ДОО Штип            | Неговател/<br>ка на стари<br>и немоќни<br>лица                           | Штип                          | Источен | Билјана Здравева<br>ул.Добре Радославлев бр.1а Штип,<br>032/391-591 075/201-075<br>poliproekt@poliproekt.com.mk                                                                             | 2018.03.07    |
| 24 | Република Македонија<br>Државен универзитет<br>Гоце Делчев Штип                          | Нанесувач<br>на ѓубрива<br>во земјодел-<br>ско произ-<br>водство         | Штип                          | Источен | проф.д-р Благо Боев,<br>Крсте Мисирков 10-А, П.фах 201,<br>2000 Штип 032/550-458<br>borka.tusevska@ugd.edu.mk<br>Фиданка Трајкова<br>032/550-631 075/499-786<br>fidanka.trajkova@ugd.edu.mk | 2018.04.02    |
| 25 | Реублика Македонија,<br>Државен универзитет<br>„Гоце Делчев“ Штип                        | Заштитар на<br>земјоделски<br>растенија                                  | Штип                          | Источен | проф.д-р Благо Боев,<br>Крсте Мисирков 10-А, П.фах 201,<br>2000 Штип 032/550-458<br>borka.tusevska@ugd.edu.mk<br>Емилија Арсов<br>032/550-616<br>emilija.arsov@ugd.edu.mk                   | 2018.04.16    |



|    | Провајдер                                                                                           | Профил<br>занимање                                               | Град | Регион  | Контакти                                                                                                                                                    | Активна<br>од |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 26 | Друштво за производство, трговија и услуги<br>КОНТЕСА-КРМОВА ДОО-<br>ЕЛ Штип                        | Фризер за жени                                                   | Штип | Источен | Валентина Крмова<br>бр.125-5 Штип<br>032/393-634 070/328-088 contesa_vale@yahoo.com                                                                         | 2018.05.15    |
| 27 | Приватна образовна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Аргон заварувач                                                  | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                           | 2018.05.16    |
| 28 | СООУ Димитар Мирасчиев Штип                                                                         | Шивач на текстилни материјали – основно ниво                     | Штип | Источен | Дејан Донеvски<br>ул. Вита Поп Јорданова бр.2<br>Штип 032/390-591 078/473-357<br>dmirasciev@yahoo.com<br>Васко Костов<br>078/473-362<br>vasilstip@yahoo.com | 2018.05.28    |
| 29 | Приватна образовна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                           | 2018.06.26    |
| 30 | Друштво за производство, трговија и услуги<br>Екосолар ДООЕЛ Штип                                   | Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи   | Штип | Источен | Зоран Трајков<br>с. Стар Караорман бб,<br>2000 Штип<br>032/606-983, 075/462-473<br>z.trajkov@gmail.com<br>solar@t.mk                                        | 2018.12.10    |
| 31 | Друштво за производство, проектирање и услуги<br>ПОЛИ ПРОЕКТ ДОО Штип                               | Неговател/ка на лица со попреченост                              | Штип | Источен | Билјана Здравева<br>ул.Добре Радославлев бр.1а<br>Штип, 032/391-591 075/201-075<br>poliprojekt@poliprojekt.com.mk                                           | 2018.12.28    |
| 32 | Друштво за производство, трговија и услуги<br>КОНЕСА-КРМОВИ ДОО-<br>ЕЛ Штип                         | Козметичар за маникир и педикир                                  | Штип | Источен | Валентина Крмова<br>ул. Ванчо Прќе бр. 125-5 Штип<br>032/393-634 070/328-088<br>contesa_vale@yahoo.com                                                      | 2018.12.28    |
| 33 | Друштво за производство, проектирање и услуги<br>ПОЛИ ПРОЕКТ ДОО Штип                               | Обучувач на возрасни                                             | Штип | Источен | Билјана Здравева<br>ул.Добре Радославлев бр.1а<br>Штип, 032/391-591 075/201-075<br>poliprojekt@poliprojekt.com.mk                                           | 2019.01.24    |
| 34 | Приватна образовна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Маникир и педикир                                                | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                           | 2019.01.25    |
| 35 | Приватна образовна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Фризер за жени                                                   | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                           | 2019.01.25    |

|    | Провајдер                                                                                                    | Профил<br>занимање                                             | Град | Регион  | Контакти                                                                                                                                                     | Активна<br>од |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 36 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Шминкер                                                        | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.02.11    |
| 37 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Градежен<br>работ-<br>ник-сидар                                | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.03.11    |
| 38 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Масер за<br>лице и тело                                        | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.03.12    |
| 39 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Изработувач<br>на градежна<br>столарија                        | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.03.26    |
| 40 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Ракувач на<br>виљушкар                                         | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.03.28    |
| 41 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Угости-<br>тел-пос-<br>лужувач                                 | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.04.12    |
| 42 | Приватна образовна<br>установа - Отворен<br>граѓански универзитет<br>за доживотно учење<br>„Ванчо Прќе“ Штип | Готвач во<br>угостител-<br>ски објект                          | Штип | Источен | Трајчо Петров<br>ул. „Тошо Арсов“ 14 Штип<br>070/537-725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                            | 2019.04.12    |
| 43 | Друштво за производ-<br>ство, проектирање и<br>услуги ПОЛИ ПРОЕКТ<br>ДОО Штип                                | Службеник<br>во сметко-<br>водство                             | Штип | Источен | Билјана Здравева<br>ул. Добре Радосавлев 1А 032/391-<br>591 078/391-591<br>075/210-075<br>poliproekt@poliproekt.com.mk<br>biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk | 2019.09.27    |
| 44 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>Екосолар ДООЕЛ Штип<br>с. Стар Караорман Штип             | Одржувач –<br>сервисер на<br>електрични<br>и машински<br>уреди | Штип | Источен | Зоран Трајков<br>с. Стар Караорман бб, 2000 Штип<br>032/606-983, 075/462-473<br>z.trajkov@gmail.com solar@t.mk                                               | 2019.10.16    |
| 45 | Друштво за производ-<br>ство, проектирање и<br>услуги Поли Проект Доо<br>Штип                                | Негувател/<br>ка на деца                                       | Штип | Источен | Билјана Здравева<br>ул. Добре Радосавлев 1А<br>032/391-591 078/391-591<br>075/210-075<br>poliproekt@poliproekt.com.mk<br>biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk  | 2020.01.02    |
| 46 | Друштво за производ-<br>ство, проектирање и<br>услуги Поли Проект Доо<br>Штип                                | Негувател/<br>ка на деца<br>со посебни<br>потреби              | Штип | Источен | Билјана Здравева<br>ул. Добре Радосавлев 1А<br>032/391-591 078/391-591<br>075/210-075<br>poliproekt@poliproekt.com.mk<br>biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk  | 2020.01.02    |

|    | Провајдер                                                                                                                         | Профил<br>занимање         | Град | Регион  | Контакти                                                                                                                                                       | Активна<br>од |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 47 | Образовен центар за фризерско-козметички услуги-Контеза Крмови Штип                                                               | Масер за козметичка масажа | Штип | Источен | Билјана Здравева<br>ул. Добре Радосавлев 1А<br>032/391-591 078/391-591<br>075/210-075<br>poliprojekt@poliprojekt.com.mk<br>biljana.zdraveva@poliprojekt.com.mk | 2020.03.09    |
| 48 | Друштво за производство, трговија и услуги КОНТЕСА-КРМОВИ ДОО-ЕЛ Штип                                                             | Шминкер                    | Штип | Источен | Валентина Крмова<br>ул. Ванчо Прке бр.125-5 Штип<br>032/393-634<br>contesa_vale@yahoo.com                                                                      | 2020.05.28    |
| 49 | Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЗОВСКИ ДООЕЛ Штип - Подружница Образовен центар за сметководствени услуги „ЛАЗОВСКИ“ | Службеник во сметководство | Штип | Источен | Јасмина Чанева Лазовска<br>ул. Сремски фронт 1а/1 Штип<br>070/777-977<br>lazovski.jasmina@yahoo.com                                                            | 2020.09.30    |

|    |                                                                                                                   |                                                              |        |             |                                                                                                                                                                                  |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 50 | Центар за обука на возрасни „ЕСНАФ“, Регионална занаетчиска комора Битола                                         | Автомеханичар за класични моторни системи на патнички возила | Битола | Пелагониски | Ромео Бошевски<br>ул. Панда Чеснова 4 Битола<br>075/390-430 и 075/366-044<br>komorabt@gmail.com<br>Вера Крстановска<br>075/332-154                                               | 2017.12.25 |
| 51 | Центар за образование и обука на возрасни „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“ Битола                                         | Неговател/ка на стари и немојни лица                         | Битола | Пелагониски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                                | 2017.12.28 |
| 52 | Регионална занаетчиска комора Битола                                                                              | Производител на леб, бурек и бели пецива                     | Битола | Пелагониски | Ромео Бошевски<br>ул. Панда Чеснова 4 Битола<br>075/390-430 и 075/366-044<br>komorabt@gmail.com<br>Вера Крстановска<br>075/332-154                                               | 2017.12.29 |
| 53 | Центар за образование и обука на возрасни „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“ Битола                                         | Оператор на струг и глодалка                                 | Битола | Пелагониски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                                | 2017.12.29 |
| 54 | Регионална занаетчиска комора Битола                                                                              | Изработувач на слаткарски производи                          | Битола | Пелагониски | Ромео Бошевски<br>ул. Панда Чеснова 4 Битола<br>075/390-430 и 075/366-044<br>komorabt@gmail.com<br>Вера Крстановска<br>075/332-154                                               | 2017.12.29 |
| 55 | Центар за образование и обука на возрасни „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“ Битола                                         | Производител на млеко и млечни производи                     | Битола | Пелагониски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                                | 2018.03.01 |
| 56 | Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола - Подружница АКАДЕМИЈА СТИЛ Битола | Козметичар за нега на лице и тело                            | Битола | Пелагониски | Цветковски Пецо<br>ул. Димитар Влахов бр.43 Битола<br>047/242-588 075/373-907<br>peces.cvetkovski@live.com<br>Цветковска Светлана<br>075/373-907<br>Svetlana.cvetkovska@live.com | 2018.08.10 |

|    | Провајдер                                                                                                                              | Профил<br>занимање                                                    | Град   | Регион           | Контакти                                                                                                                                                                        | Активна<br>од |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 57 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-из-<br>воз ДООЕЛ Битола<br>- Подружница АКАДЕ-<br>МИЈА СТИЛ Битола | Декорати-<br>вен маникир                                              | Битола | Пелаго-<br>ниски | Цветковски Пецо<br>ул. Димитар Влахов бр.43 Битола<br>047/242-588 075/373-907<br>pece.cvetkovski@live.com<br>Цветковска Светлана<br>075/373-907<br>Svetlana.cvetkovska@live.com | 2018.09.05    |
| 58 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-из-<br>воз ДООЕЛ Битола<br>- Подружница АКАДЕ-<br>МИЈА СТИЛ Битола | Шминкер                                                               | Битола | Пелаго-<br>ниски | Цветковски Пецо<br>ул. Димитар Влахов бр.43 Битола<br>047/242-588 075/373-907<br>pece.cvetkovski@live.com<br>Цветковска Светлана<br>075/373-907<br>Svetlana.cvetkovska@live.com | 2018.09.05    |
| 59 | Центар за образование<br>и обука на возрасни<br>„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-<br>ДЕМИЈА„ Битола                                                   | Келнер                                                                | Битола | Пелаго-<br>ниски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                               | 2019.01.21    |
| 60 | Друштво за производ-<br>ство, трговија, консал-<br>динг и услуги ЈАВЕН<br>АДВЕРТАЈЗИНГ ДООЕЛ<br>увоз-извоз Битола                      | Веб опера-<br>тор                                                     | Битола | Пелаго-<br>ниски | Ана Ристевска<br>ул. Климент Охридски<br>бр.4/ Локал 4 Битола<br>078/391-978 075/283-017<br>javenmk@gmail.com                                                                   | 2019.03.29    |
| 61 | Средно општинско тех-<br>ничко училиште ЃОРЃИ<br>НАУМОВ Битола                                                                         | Електронис-<br>талатер и<br>монтер на<br>станбени<br>објекти          | Битола | Пелаго-<br>ниски | Владимир Роме<br>ул. М. Андоновски бр.1 Битола<br>047/609-708<br>sotugnaumov@yahoo.com<br>Ацо Илиевски<br>075/336-595<br>acoilievski007@hotmail.com                             | 2019.05.13    |
| 62 | Центар за образование<br>и обука на возрасни<br>„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-<br>ДЕМИЈА„ Битола                                                   | Негувател/<br>ка на деца                                              | Битола | Пелаго-<br>ниски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                               | 2019.05.13    |
| 63 | Центар за образование<br>и обука на возрасни<br>„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-<br>ДЕМИЈА„ Битола                                                   | Службеник<br>во книго-<br>водство                                     | Битола | Пелаго-<br>ниски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                               | 2019.05.13    |
| 64 | Центар за образование<br>и обука на возрасни<br>„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-<br>ДЕМИЈА„ Битола                                                   | Пчелар за<br>органо-<br>пчеларење                                     | Битола | Пелаго-<br>ниски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                                               | 2019.05.13    |
| 65 | Друштво за произ-<br>водство, промет и<br>услуги МЕГАСОФТ ПЛУС<br>увоз-извоз ДООЕЛ Би-<br>тола                                         | Оператор за<br>веб дизајн                                             | Битола | Пелаго-<br>ниски | Љупчо Петровски<br>ул. Климент Охридски лам.4/2<br>047/252-525 075/269-263<br>megasoft@t.mk<br>Антоанета Петровска<br>075/251-018<br>gimnazija@ppg.edu.mk                       | 2019.11.04    |
| 66 | Друштво за произ-<br>водство, промет и<br>услуги МЕГАСОФТ ПЛУС<br>увоз-извоз ДООЕЛ Би-<br>тола                                         | Оператор за<br>поддршка<br>на ком-<br>пјутерски<br>системи и<br>мрежи | Битола | Пелаго-<br>ниски | Љупчо Петровски<br>ул. Климент Охридски лам.4/2<br>047/252-525 075/269-263<br>megasoft@t.mk<br>Антоанета Петровска<br>075/251-018<br>gimnazija@ppg.edu.mk                       | 2019.12.18    |

|    | Провајдер                                                                                      | Профил<br>занимање                                                     | Град   | Регион           | Контакти                                                                                                                                                  | Активна<br>од |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 67 | Друштво за произ-<br>водство, промет и<br>услуги МЕГАСОФТ ПЛУС<br>увоз-извоз ДООЕЛ Би-<br>тола | Оператор за<br>безбедност<br>на компју-<br>терски сис-<br>теми         | Битола | Пелаго-<br>ниски | Љупчо Петровски<br>ул. Климент Охридски лам.4/2<br>047/252-525 075/269-263<br>megasoft@t.mk<br>Антоанета Петровска<br>075/251-018<br>gimnazija@ppg.edu.mk | 2019.12.30    |
| 68 | Друштво за произ-<br>водство, промет и<br>услуги МЕГАСОФТ ПЛУС<br>увоз-извоз ДООЕЛ Би-<br>тола | Оператор за<br>изведба и<br>одржување<br>на комп-<br>јутерски<br>мрежи | Битола | Пелаго-<br>ниски | Љупчо Петровски<br>ул. Климент Охридски лам.4/2<br>047/252-525 075/269-263<br>megasoft@t.mk<br>Антоанета Петровска<br>075/251-018<br>gimnazija@ppg.edu.mk | 2020.01.03    |
| 69 | Политехничка акаде-<br>мија Битола                                                             | Неговател/<br>ка на стари<br>и немоќни<br>лица                         | Битола | Пелаго-<br>ниски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900 blagoj_trajkov@yahoo.<br>com                                                                        | 2020.07.03    |
| 70 | Политехничка акаде-<br>мија Битола                                                             | Негувател/<br>ка на лица<br>со попрече-<br>ност                        | Битола | Пелаго-<br>ниски | Благој Трајков<br>ул.Панде Кајзерот 50<br>075/764-900<br>blagoj_trajkov@yahoo.com                                                                         | 2020.07.23    |
| 71 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>Ле Бранд Дизајн ДООЕЛ<br>увоз-извоз Битола  | Моден сти-<br>лист – ос-<br>новно ниво                                 | Битола | Пелаго-<br>ниски | Лили Кадинска<br>ул. Климент Охридски П+М+9+ПК/3<br>Битола 077/510-463 Lebrand.<br>lebrand@gmail.com                                                      | 2020.08.24    |
| 72 | Приватна научна уста-<br>нова ИНСТИТУТ ЗА СО-<br>ВРЕМЕНИ КОМПОЗИТИ<br>И РОБОТИКА Прилеп        | Металооб-<br>работувач                                                 | Прилеп | Пелаго-<br>ниски | Драган Велјаноски<br>ул. Крушевски пат бр. 66 - Прилеп<br>048/429-320<br>info@iacr.edu.mk<br>Билјана Костадиноска<br>048/400-100                          | 2018.09.13    |

|    |                                                                                              |                                   |          |                    |                                                                                                                                                     |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 73 | Друштво за производ-<br>ство, услуги и трговија<br>ДАНИ СОЛАР ДООЕЛ<br>Кратово               | Гасомон-<br>тер-завару-<br>вач    | Кратово  | Северо-<br>источен | Даниел Коцевски,<br>Буковец 23, Кратово 078/282-576<br>daniel_kocevski1@yahoo.com<br>danisolarldooel@yahoo.com                                      | 2019.03.18 |
| 74 | Друштво за производ-<br>ство, услуги и трговија<br>ДАНИ СОЛАР ДООЕЛ<br>Кратово               | Бравар-за-<br>варувач             | Кратово  | Северо-<br>источен | Даниел Коцевски,<br>Буковец 23, Кратово 078/282-576<br>daniel_kocevski1@yahoo.com<br>danisolarldooel@yahoo.com                                      | 2019.03.18 |
| 75 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИ-<br>ЗИЈА ДОО-Куманово | Службеник<br>во книго-<br>водство | Куманово | Северо-<br>источен | Видан Додевски<br>Адријана Илиевска-Додевска<br>ул. Срејко Пужаљка, 1/3-1,<br>Куманово 072/311-748070/747-741<br>info@vizija.mk                     | 2018.01.18 |
| 76 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>СЛАВЕ-ПРОМ ДООЕЛ<br>увоз-извоз Куманово   | Фризер за<br>жени                 | Куманово | Северо-<br>источен | Славе Димитриевски<br>ул. Октомвриска рев. бр. 43/3<br>dimitrievskiprom@gmail.com<br>Наташа Додевска<br>071/211-152<br>Natasa.dodevska321@gmail.com | 2019.02.07 |

|    | Провајдер                                                                                    | Профил<br>занимање                                      | Град     | Регион             | Контакти                                                                                                                                                         | Активна<br>од |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 77 | Друштво интелектуални<br>и образовани услуги<br>Виртуал – М Куманово                         | Службеник<br>во сметко-<br>водство                      | Куманово | Северо-<br>источен | Кристина Стевановска<br>ул. Октомвриска револуција 23/16<br>Куманово 078/234-399 078/234-390<br>Маријан Стевановски 078/234-399<br>marijan.stevanovski@gmail.com | 2019.04.24    |
| 78 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>Е-НЕТ КОМ ДООЕЛ увоз<br>извоз Куманово    | Дизајнер на<br>веб страна                               | Куманово | Северо-<br>источен | Марјан Спасиќ<br>ул. Тане Георгиевски бр.52<br>070/236-251<br>marjan.spasik@e-net.mk                                                                             | 2019.05.13    |
| 79 | СОУ Перо Наков Кума-<br>ново                                                                 | Службеник<br>во книго-<br>водство                       | Куманово | Северо-<br>источен | Мила Жабак Димковска<br>ул. Пиринска Македонија бр.4<br>075/205-620<br>p.pero@yahoo.com<br>Фросина Николовска 077/851-104<br>frosinik@yahoo.com                  | 2019.05.29    |
| 80 | СОУ Перо Наков Кума-<br>ново                                                                 | Шивач                                                   | Куманово | Северо-<br>источен | Мила Жабак Димковска<br>ул. Моша Пијаде бб 03/1424-380<br>p.pero@yahoo.com<br>Марина Радевска 077/551-123<br>077/565-676 077/700-062<br>mararina.txt@gmail.com   | 2019.06.17    |
| 81 | Општинско средно тех-<br>ничко училиште НАЦЕ<br>БУЃОНИ Куманово                              | Бравар                                                  | Куманово | Северо-<br>источен | Драган Јаневски<br>ул. Бајрам Шабани бб Куманово<br>031/432-180<br>pasebugjoni@yahoo.com<br>Бобан Максимовски 078/478-454<br>maksimovski2005@yahoo.com           | 2019.06.24    |
| 82 | Општинско средно тех-<br>ничко училиште НАЦЕ<br>БУЃОНИ Куманово                              | Неговател/<br>ка на стари<br>лица                       | Куманово | Северо-<br>источен | Драган Јаневски<br>ул. Бајрам Шабани бб Куманово<br>031/432-180<br>pasebugjoni@yahoo.com<br>Бобан Максимовски 078/478-454<br>maksimovski2005@yahoo.com           | 2019.07.01    |
| 83 | Општинско средно тех-<br>ничко училиште НАЦЕ<br>БУЃОНИ Куманово                              | Аргон зава-<br>рувач                                    | Куманово | Северо-<br>источен | Драган Јаневски<br>ул. Бајрам Шабани бб Куманово<br>031/432-180 pasebugjoni@yahoo.com<br>Бобан Максимовски 078/478-454<br>maksimovski2005@yahoo.com              | 2019.07.02    |
| 84 | Општинско средно тех-<br>ничко училиште НАЦЕ<br>БУЃОНИ Куманово                              | Монтер и<br>инсталатер<br>на сончеви<br>панели          | Куманово | Северо-<br>источен | Драган Јаневски<br>ул. Бајрам Шабани бб Куманово<br>031/432-180<br>pasebugjoni@yahoo.com<br>Бобан Максимовски 078/478-454<br>maksimovski2005@yahoo.com           | 2019.07.05    |
| 85 | Друштво за производ-<br>ство, трговија и услуги<br>ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИ-<br>ЗИЈА ДОО Куманово | Програмер<br>во JAVA                                    | Куманово | Северо-<br>источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужалка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                  | 2019.07.08    |
| 86 | Општинско средно тех-<br>ничко училиште НАЦЕ<br>БУЃОНИ Куманово                              | Ракувач<br>на ком-<br>пјутерски<br>управувани<br>машини | Куманово | Северо-<br>источен | Драган Јаневски<br>ул. Бајрам Шабани бб Куманово<br>031/432-180<br>pasebugjoni@yahoo.com<br>Бобан Максимовски 078/478-454<br>maksimovski2005@yahoo.com           | 2019.07.08    |



|    | Провајдер                                                                       | Профил<br>занимање                       | Град     | Регион         | Контакти                                                                                                                                                                | Активна<br>од |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 87 | Друштво за производство, трговија и услуги ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИЗИЈА ДОО Куманово | Програмер во C++                         | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2019.07.08    |
| 88 | Општинско средно техничко училиште НАЦЕ БУЃОНИ Куманово                         | Асистент за грижа на лица со попреченост | Куманово | Северо-источен | Драган Јаневски<br>ул. Бајрам Шабани бб Куманово<br>031/432-180<br>nasebugjoni@yahoo.com<br>Ленче Ѓошевска Ангеловиќ<br>078/478-415<br>lenceandjelovic@yahoo.com        | 2019.07.12    |
| 89 | Друштво за производство, трговија и услуги ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИЗИЈА ДОО Куманово | Оператор за графички и веб дизајн        | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2019.07.31    |
| 90 | СОУ Перо Наков Куманово                                                         | Составувач на горни делови на обувки     | Куманово | Северо-источен | Мила Жабак Димковска<br>ул. Моша Пијаде бб Куманово<br>075/205-620 031424380<br>n.pero@yahoo.com<br>Татјана Димитријевска 070/258-668<br>tatjana.dimitrievska@yahoo.com | 2019.09.06    |
| 91 | Друштво за производство трговија и услуги образовен центар Визија               | Оператор за компјутерски мрежи           | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2020.07.02    |
| 92 | Друштво за производство, трговија и услуги Образовен центар Визија ДОО Куманово | Службеник во сметководство               | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2020.07.14    |
| 93 | Друштво за производство, трговија и услуги Образовен центар Визија ДОО Куманово | Негувател/ка на деца со пречки во развој | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2020.08.07    |
| 94 | Друштво за производство, трговија и услуги Образовен центар Визија ДОО Куманово | Интернет маркетер во хотелиерството      | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2020.09.22    |
| 95 | Друштво за производство трговија и услуги образовен центар Визија               | Дигитален маркетер                       | Куманово | Северо-источен | Видан Додевски<br>ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово<br>072/311-748 070/226-228<br>info@vizija.mk                                                                         | 2020.09.22    |

|    |                                                                                                                                                        |                                                  |        |             |                                                                                                                                       |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 95 | Заштитно трговско друштво за производство, трговија и услуги УНИПЛАСТ БК увоз-извоз Струга – Подружница Центар за стручно оспособување УНИПЛАСТ Скопје | Стаклопластичар – Ламинирач на армиран полиестер | Струга | Југозападен | Ковачески Бојан<br>ул. Партизанска бр.48,<br>6330 Струга 046/780-180<br>kovaceskikiko@gmail.com<br>Ковачески Христијан<br>070/347-357 | 2018.12.04 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Анекс 2

### Листа на понудувачи на основно образование за возрасни

| Институција/<br>Установа               | Град     | Статистички NUTS<br>Регион | Контакти                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОГУДУ „Ванчо Прке“ Штип                | Штип     | Источен                    | Трајче Петров<br>Тошо Арсов 14. Штип<br>070 537 725<br>naruni.stip@yahoo.com                                                                                     |
| ОГУДУ „Неготино“<br>Неготино           | Неготино | Вардарски                  | Коста Шолаков<br>Даме Груев, Неготино<br>043 361 632 075 422 435<br>ru _ negotino@yahoo.com                                                                      |
| ОГУДУ „Тетово“ Тетово                  | Тетово   | Полошки                    | Ристе Штакле<br>Слаѓана Јосифовска<br>Иво Лола Рибар 96, Тетово<br>044 334 320<br>075 453 595<br>info@ogu-tetovo.edu.mk                                          |
| ОГУДУ „Гостивар“<br>Гостивар           | Гостивар | Полошки                    | Сашо Мерџаноски<br>Билјана Дабеска<br>Мајор Чеде Филиповски ББ, Гостивар<br>042 217 294<br>071 550 883<br>078 344 000<br>rubmgv@yahoo.com<br>b.dabeska@yahoo.com |
| ОГУДУ „Пере Тошев“<br>Прилеп           | Прилеп   | Пелагониски                | Виолета Стојаноска<br>Ѓорче Петров 54б, Прилеп<br>071 323 031<br>rutosev@gmail.com                                                                               |
| О.У.В. „Антон Сејменович<br>Макаренко“ | Скопје   | Скопски                    | Хазби Топојани<br>Сашо Јовановски<br>Џон Кенеди бр.32, Скопје<br>+389 2 622 478<br>a.s.makarenko@hotmail.com                                                     |



### Анекс 3

#### Обуки според Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

| МЕРКА                                                         | Цел на мерката                                                                                                                 | Целна група                                                                                                                                              | Критериуми за влез                                      | Начин на пријавување                                                                                                                     | Времетраење на обуката | Висина на финансиската поддршка                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обука на работно место за познат работодавач                  | Стекнување на вештини на невработените лица за извршување на работните задачи во согласност со потребите на работодавачот      | Невработени лица од евиденцијата на АВРСМ со минимум основно образование                                                                                 | Завршено минимум основно образование                    | Известување, Пребарување од евиденцијата на невработени лица, врз основа на профилирање и Индивидуален план за вработување..             | 3 месеци               | Месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионален болест и данок на личен доход |
| Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите | Обука за стручни квалификации според барањата на работодавачите.                                                               | Невработени лица од евиденцијата на АВРСМ                                                                                                                | Селекцијата ја врши работодавачот                       | Известување, Пребарување од евиденцијата на невработени лица, врз основа на профилирање и Индивидуален план за вработување               | 2 до 4 месеци          | Месечен надоместок во висина од 9.000 денари, со вклучено осигурување во случај на несреќа на работно место и данок на личен доход                                                    |
| Стручни обуки според барање на работодавачите                 | Обука за стручни квалификации според барањата на работодавачите                                                                | Невработени лица од евиденцијата на АВРСМ од ранливи групи (млади до 29 години, лица со попреченост, Роми и други лица во ризик од социјално исклучување | /                                                       | Известување, Пријава и Изјава за согласност, Пребарување од евиденцијата на невработени лица врз основа на профилирање и ИПВ             | 2 до 4 месеци          | Месечен надоместок во висина од 9.000 денари, со вклучено осигурување во случај на несреќа на работно место и данок на личен доход                                                    |
| Обуки за побарувачки занимања                                 | задоволат потребите од побарувачки занимања, социјални услуги <sup>1</sup> и квалификации што водат до „зелени работни места“, | Невработени лица од евиденцијата на АВРСМ                                                                                                                | Исполнети минимални квалификации за следење на обуката. | Јавен повик/ Известување, пребарување од евиденција на невработени лица врз основа на профилирање и ИПВ, Пријава и Изјава за согласност. | 3 месеци               | Месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионален болест и данок на личен доход |

<sup>1</sup> Согласно новиот Закон за социјална заштита - се лични асистенти за лица со попреченост и даватели на услуга: помош и нега во домот-негователи

| МЕРКА                                | Цел на мерката                                                                                                                                                                                                                          | Целна група                               | Критериуми за влез                                                                                                                                                                                                                                                              | Начин на пријавување                                                                                                                       | Времетраење на обуката | Висина на финансиската поддршка |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Обукиза возачи за Ц и Д - категорија | Обуки за возачи со положен возачки испит за категорија „Ц“ и „Д“ кај спроведувачи на обукипријавени на јавен оглас. Лицата кои успешно ќе ја завршат обуката, ќе имаат право да полагаат за возачки испит во лиценцирани испитни центри | Невработени лица од евиденцијата на АВРСМ | Активни баратели на работа во АВРСМ, и тоа: за обука за „Ц“ категорија да имаат полни 21 година и важечка возачка дозвола за категорија „Б“ (минимум 1 година), и<br>За обуката за „Д“ категорија: возраст од 24 години и важечка дозвола за категорија „Ц“ (минимум 2 години). | Јавен повик/<br>Известување, пребарување од евиденција на невработени лица врз основа на профилирање и ИПВ, Пријава и Изјава за согласност | 1 месец                | /                               |



[www.nationalromacentrum.org](http://www.nationalromacentrum.org)



[www.nationalromacentrum.org](http://www.nationalromacentrum.org)